



Министерство за животна средина и просторно планирање

Писмо за намери за спроведување на проект

„Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски регион“

Вардарски регион

Скопје, февруари 2017 година



Содржина

1.	Информации за инвеститорот	1
2.	Карактеристики на проектот.....	1
2.1	Категорија на која припаѓа предложениот проект	1
2.2	Опис на проектот	1
3.	Локација на проектот	6
3.1	Локација на централната постројка за управување со отпад.....	6
4.	Влијанија.....	10
4.1.	Вовед	10
4.2.	Влијанија во фазата на изградба.....	10
4.3.	Влијанија во фазата на работење.....	12
4.3.1.	Влијанија врз флората и фауната.....	12
4.3.2.	Влијанија врз пејзажот и визуелното опкружување	12
4.3.3.	Влијанија врз културното и историското наследство	13
4.3.4.	Влијанија врз квалитетот на воздухот.....	13
4.3.5.	Влијанија од бучава и вибрации	14
4.3.6.	Влијанија врз квалитетот на водата / хидрологијата / почвата.....	14
4.3.7.	Општествени влијанија	15
4.3.8.	Влијанија врз климата	16
4.4.	Оцена на влијанијата.....	16
5.	Мерки за ублажување.....	18
5.1.	Мерки за ублажување во текот на фазата на изградба	18
5.2.	Мерки за ублажување во текот на фазата на работење	19
5.2.1.	Мерки за намалување на влијанијата врз биолошката разновидност.....	19
5.2.2.	Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на воздухот	19
5.2.3.	Мерки за намалување на влијанија од бучава и вибрации	19
5.2.4.	Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на водата / хидрологијата / почвата	20
5.	Дополнителни информации.....	20

Слики

Слика 1:	Детален дијаграм на избраното сценарио.....	3
Слика 2:	Прелиминарен општ распоред на Центарот за управување со отпад	5
Слика 3:	R1 локацијата и поширокото подрачје	7
Слика 4	Граници на локацијата R1	7
Слика 5:	Поглед на локацијата	8



1. Информации за инвеститорот

Име на инвеститорот: Министерство за животна средина и просторно планирање

Адреса на седиште: бул. „Гоце Делчев“ бр.18, зграда на МРТВ (10,11,12 кат), 1000 Скопје

Лице за контакт: Јадранка Иванова, Раководител на Сектор за Европска унија, ИПА координатор

Тел.: +389 75 250 234

e-mail: jadrankaivanova@hotmail.com

2. Карактеристики на проектот

2.1 Категорија на која припаѓа предложениот проект

Предложениот проект е составен од неколку компоненти (Локација за **отстранување/депонирање**, Инсталации за третман, Претоварни станици итн.). Компонентата од највисока категорија е вклучени во Прилог 1 од Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 74/05, 109/09 и 164/12) точка 8 која гласи: „**Инсталации за депонирање на отпад, за горење, согорување, и физички и хемиски третман**“, според која е задолжителна подготвотка на студија за оцена на влијанието врз животната средина.

2.2 Опис на проектот

Целта на проектот е воспоставување на интегриран систем за управување со отпад во Вардарскиот регион, што вклучува изградба на централни и локални инсталации за управување со отпад во регионот. Предложениот интегриран систем за управување со отпад е разработен во рамките на РПУО за Вардарскиот регион кој беше подготвен врз основа на европското законодавство за управување со отпад, Стратегијата за управување со отпад, планови и програми за управување со отпад, како и врз основа на анализа и оцена на тековната состојба во областа на управувањето со отпад во Вардарскиот регион.

Вардарскиот регион се наоѓа во централниот дел на земјата и се граничи со Грција. Внатрешно, се граничи со Пелагонискиот, Југозападниот Скопскиот, Североисточниот, Источниот и Југоисточниот регион. Вардарскиот регион е поделен на девет (9) општини: Велес, Градско, Демир Капија, Кавадарци, Лозово, Неготино, Росоман, Чашка и Свети Николе. Исто така, вклучува 215 населени места. Вардарскиот регион сешири долж реката Вардар и Овчеполскиот базен.

Статистички, сегашното население во Вардарскиот регион изнесува 154.535 граѓани (статистички податоци, Попис 2002). Според шестото издание на „Регионите во Република Македонија 2015“ и процената на населението од Државниот завод за статистика, вкупното население во Вардарскиот плански регион е намалено за околу 1% (153.094 жители во 2015 година), додека вкупното население на Република Македонија се има малку зголемено.

Вардарскиот регион покрива 16,2% од вкупната површина на земјата и е најретко населен со густината на населението од $37,9 \text{ km}^2$. Во 2015 година 11,2% од вкупното население на Република Македонија живеело во овој регион.



Опис на Системот за управување со отпад и количества отпад


Предложеното сценарио на Системот за управување со отпад во Вардарскиот регион вклучува:

- Одделно собирање на рециклилни материјали и фракции од дрвена амбалажа во собирните места.
- Одделно собирање на опасни материјали во комуналниот отпад
- Одделно собирање на други фракции отпад, односно други посебни текови отпад (еластични гуми), ОЕЕО и градежен отпад и шут.
- Акции за домашно компостирање,
- Одделно собирање на зелен отпад што ќе се упатува до процес на компостирање во бразди за производство на високо квалитетен компост.
- Канти за рецикабилен отпад што ќе се упатуваат до инсталација за преработка на материјали (ИПМ) за обновување на рецикабилен отпад (стакло, хартија, пластика, метали)
- Канти за отпад од остатоци што ќе се упатуваат до постројка за биолошка стабилизација (МБС)
- Депонија која ќе ги прифаќа остатоците од ИПМ/МБТ и ПСК.

Следнава слика го илустрира Сценариото за управување со отпад кое е избрано да се спроведува во Вардарскиот регион.



Scenario 3c/ Vardar Region



Scenario 3c	
Collection	Two Bins Collection System (Recyclable Waste Bin and Residual Waste Bin)
Treatment of Recyclable Waste Bin	Separate Collection of Green waste
Treatment of Residual Waste Bin	MRF
Treatment of Green Waste	MBS
Treatment at the Source	Aerobic composting
Products	Home Composting
	Compost
	Recyclables
Landfill	Landfill

Слика 1: Детален дијаграм на избраното сценарио



Опис на главните инсталации

Предложените Инсталации за управување со отпад се состојат од следните елементи:

- Инсталации за централно управување со отпад

- МБС со капацитет со прибл. капацитет 28.503 t/год.
- ИПМ со капацитет од прибл. 8.556 t/год.
- Постројка за компост за зелен отпад со прибл. 2.301 t/год.
- Депонија со капацитет од приближно 23.349 t/год.
- Рехабилитација на депонијата
- Инфраструктура

- Претоварни станици

- Затворање и рехабилитација на нестандартни комунални и диви депонии

Инсталации за централно управување со отпад

Постројка за механичка биостабилизација (МБС): Комуналниот отпад од кантата со мешан отпад се пренесува до постројката за механичко биолошки третман со процес на биолошка стабилизација. Резултат од механичкиот третман ќе бидат метали (ферозни и неферозни), мал дел посебен комунален отпад, органска фракција упатена кон процес на биостабилизација и остатоци. Резултат од биолошкиот третман (биостабилизација) е стабилен Производ сличен на компост (ПСК) што ќе се отстранува на депонијата. Капацитетот на постројката ќе биде околу 28.503 t/год. (просеч. 2021-2046). Очекуваното годишно производство на ПСК ќе биде околу 9.239 t/год., производството на метали (ферозни и неферозни метали) прибл. 198 t/год. Механичкото сортирање индикативно ќе се состои од:

- i) Простор за прием
- ii) Отворач на кеси
- iii) Скрининг
- iv) Простор за сортирање
- v) Машина за балирање

Органската фракција од скринингот се носи на биолошки третман.

Инсталација за преработка на материјали (ИПМ): кантите за рециклирани отпад ќе се носат во ИПМ. Заради одделното собирање, од овој отпад се очекува да има соодветно ниво на чистота на материјалите. Просечниот капацитет на постројката за годините 2021-2046 ќе биде околу 8.556 t/год. Вкупното количество рециклирани материјали (хартија, пластика, стакло, метал) се очекува да биде околу 7.272t/год., додека остатоците што се пренасочуваат на депонија се очекува да бидат околу 1.284 t/год. Индикативниот дизајн на ИПМ вклучува:

- Простор за прием
- Простор за сортирање на рециклирани отпад
- Машина за балирање
- Простор за складирање

Постројка за компостирање на зелен отпад: Постројката за компостирање ќе прима одделно собран зелен/градинарски отпад. Се проценува дека капацитетот на оваа постројка ќе биде околу 2.301t/год. Постројката за компостирање ќе го вклучува следново:


- Простор за прием
- Процес на компостирање во бразди
- Зреене
- Простор за рафинирање



Депонија: Количеството отпад што ќе се отстранува на депонија се проценува прибл. на 23.349 т/год (просеч. 2021-2046). Депонијата ќе биде проектирана да ги исполнува потребните услови за спречување на загадувањето на почвата, подземните води или површинските води и ефикасно собирање на исцедокот. Подлогата на депонијата ќе биде во согласност со европските и националните барања и стандарди и може да вклучува (од долу нагоре) геолошка бариера, геомембрана, геотекстил и слой за дренажа.

Инфраструктура: потребната инфраструктура за правилно функционирање на Инсталациите за централно управување со отпад е следнава:

- Главен влез и ограда
- Административна зграда
- Мостна вага
- Систем за перење гуми
- Објект за одржување
- Авто-перална
- Водоводна мрежа
- Канализациска мрежа
- Систем за заштита од пожар
- Резервоар за вода, резервоар за собирање дождовница
- Енергетска зграда
- Резервоар за гориво
- Паркинг
- Мерки против загадување од излезните гасови и отпадните води од сите инсталации.



Слика 2: Прелиминарен општ распоред на Центарот за управување со отпад



Претоварни станици (ПС)

Максималниот број претоварни станици кои можат да бидат изградени во Вардарскиот регион е три (Велес, Кавадарци, Неготино). Заради фактот дека физибилити студијата е во фаза на изработка, конечната одлука во врска со бројот на претоварни станици ќе се утврди наскоро. Отпадот кој ќе се пренесува преку претоварни станици ќе биде мешан преостанат отпад, рециклирен и зелен отпад. Претоварната станица ќе биде проектирана врз основа на систем за утовар на различни нивоа. Доколку е потребно, ќе се воспостават алтернативни системи.

Претоварните станици ќе ја вклучуваат следнава инфраструктура:

- Главен влез и ограда
- Административна зграда
- Мостна вага
- Платформа за утовар и бункери
- Платформа за контејнери и камиони за претовар
- Итн.

Тековите на отпад ќе бидат префрлени во претоварните станици со камиони за собирање и ќе се товарат во контејнери со поголем капацитет, со цел да се минимизира бројот на рути до Централната инсталација и да се постигнат позитивни финансиски и еколошки влијанија.

Затворање и рехабилитација на нестандардни општински и диви депонии: Во Вардарскиот регион се идентификувани 9 нестандардни општински депонии (од кои една е затворена) и 28 диви депонии. За секоја од нив е направена оцена на ризикот, и идентификувани се потребните активности кои треба да се преземат, временската рамка за имплементација на планираните активности, конечно затворање и начин на рехабилитација (чистење на локацијата, површинско заптивање со или без систем за зафаќање гасови).

3. Локација на проектот

3.1 Локација на централната постројка за управување со отпад

Локацијата R1 (во близина на населеното место Росоман) која се наоѓа во Општина Росоман, беше рангирана како најсоодветно место за изградба и работа на Инсталација за централно управување со отпад во Вардарскиот регион.



Слика 3: R1 локацијата и поширокото подрачје



Слика 4 Граници на локацијата R1



Слика 5: Поглед на локацијата

Населени места во поширока област и пристапот до локацијата

Предложената локација R1 административно припаѓа на Општина Росоман и се наоѓа западно од населеното место Росоман на растојание од околу 3 km, североисточно од населеното место Сирково на растојание од околу 3 km и југоисточно од Долно Чичево со оддалеченост од околу 4 km (населеното место припаѓа на општина Градско). Горенаведените оддалечености се приближни и се однесуваат на директна праволиниска оддалеченост.

До предложената локација може да се пристапи од патот E75, преку локалната патна мрежа на населеното место Росоман по регионалниот пат кој ги поврзува населените места Росоман и Сирково, на првата крстосница десно следејќи го патот околу 1,5 km и повторно десно поминувајќи мал мост. По мостот, следи асфалтиран пристапен пат со должина од околу 200 m.

Геологија и хидрологија на локацијата

Главните геолошки и хидрogeолошки карактеристики на местото се дадени подолу:

- Соодветната област не се наоѓа на ниту една порозна глина или песочна глина (ниту порозни карпи со под-капиларна порозност). Од хидрogeолошката карта на Република Македонија (1: 200.000) овие области спаѓаат во безводни терени. Не постојат значајни тектонски структури во рамките на или во близина на одбраната локација. Карпите на површината се неврзани или слабо врзани седименти со висока густина, без појава на доминантни структури на стегање.



- Локацијата нема хидрантски точки (на картата и за време на посетата на локацијата не се забележани хидрантски точки). На локацијата и во нејзина близина нема бунари за испуштување на подземните води.
- Локацијата се граничи со благи падини на исток и запад. Падините се изградени од материјали со ниска кохерентност и се релативно благи (15 до 30 степени). Таа се наоѓа на 5 km од длабокиот ров, кој ја дели Вардарската зона од Пелагонискиот хорст (тектонска карта на Република Македонија 1: 200.000). Во однос на Сеизмичката карта на ризик на Република Македонија, областа припаѓа на зоната 8° со сеизмички коефициент Ks = 0.050.
- Главен реципиент во областа е Росоман, кој се наоѓа на околу 2,5 километри од одредената локација.
- Терасите и алувијалните седименти на Црна Река се најпорозни зони околу локацијата. Тие се наоѓаат на околу 2 km од неа.
- Површината низ целата локација вклучува релативно ниски терени и сливното подрачје се проценува на околу 40 ha ($0,4 \text{ km}^2$). Падините околу местото не се многу стрмни (15-30 °).
- На околу 4 километри од одредената локација (во близина на населените места Горно Чичево и Долно Чичево) може да се најдат јами со делувијални материјали. Материјалите се направени од добро гранулирани парчиња од околните глиnestи карпи.

Метеоролошки податоци

Областа Росоман има умерено-континентална клима поради медитеранско влијание. Просечната месечна температура во август изнесува 35°C. Најстуден месец е јануари со просечна минимална температура од -1,2°C, а најтопол месец е август. Оваа област е сува, со годишни врнежи од околу 420 mm/m². Преовладуваат северни и северозападни ветрови.

Карактеристики на животната средина и еколошки карактеристики на локацијата

Главните карактеристики на животната средина и екологијата на локацијата се дадени подолу:

- Не постојат заштитени подрачја во близина на местото на растојание помало од 3 km.
- Најблиските заштитени подрачја до локацијата се:
 - Емералд подрачје „Раечка Клисур“ со код МК0000028 во јужниот дел на растојание од прибл. 8 km.
 - Точка на интерес со код 132 „Археолошки локалитет Стоби“ во североисточниот дел на растојание од approx.5.5 km
- Почвата на локацијата се карактеризира како патогена поради постоењето на депонија.
- Според Corine Land Cover од 2012 година, поширокото подрачје на локацијата е земјоделско земјиште со сложени модели на одгледување. Исто така, околу целото место постои мрежа за наводнување.

Културно наследство

На локацијата или во нејзина близина, не постои особено културно наследство (археолошки локалитет или споменик на културата).

Инфраструктура и технички карактеристики

Главните технички и инфраструктурни карактеристики на локацијата се дадени подолу:

- Надморската височина на локацијата се движи од 234 m до 267m (во просек 254)
- Вкупната површина на областа која може да се користи во согласност со морфолошките карактеристики е 210.000 m² (21 ha), што значи дека има простор за градење на Инсталации за централно управување со отпад.
- Во однос на сопственоста на локацијата, поголемиот дел од истата е јавна сопственост.



- Според геолошките карактеристики, постои достапност на земјен материјал за дневно покривање.
- Пристапот е лесен и постоечки регионален пат (кој ги поврзува населените места Росоман и Сирково) води директно до локацијата. За конечниот пристап до локацијата треба да се подобрат 200 m од патот.
- Затворање и рехабилитација на постојната депонија на локацијата.
- Поврзување со јавните комунални мрежи преку блиското населено место оддалечено околу 3 km.

4. Влијанија

4.1. Вовед

Регионалниот Проект за управување со отпад ќе биде корисен на општествено и еколошко ниво. Предложениот систем за управување со отпад ќе придонесе за значително подобрување на условите на животната средина во регионот. Најпрво, предложениот ИСУЦО води кон валоризација на отпад преку преработка, рециклирање и користење на енергијата, минимизирајќи го отпадот што ќе се отстранува на депонија.

Стандардната депонија во согласност со сите национални ЕУ барања ќе овозможи долгорочно безбедно отстранување на преостанатиот отпад. Со ова ќе се постигне затворање и рехабилитација на сите постоечки диви и нестандардни депонии. За избегнување или минимизирање на можните последици, ќе бидат преземени сите соодветни мерки.

Треба да се напомене и дека во моментов целиот создаден комунален цврст отпад се отстранува на неконтролирани нестандардни комунални и диви депонии. Поради тоа, постојат многу негативни влијанија врз флората и фауната. Формирањето на ИСУЦО ќе овозможи затворање и рехабилитација на сите неконтролирани депонии и ќе доведе до безбедно отстранување на остатоците на стандардната депонија, што ќе доведе до многу позитивно влијание на различни реципиенти (т.е. флората и фауната, пејзажот и визуелното опкружување, културното и историското наследство, квалитетот на воздухот, бучавата и вибрациите, квалитетот на водата, хидрологијата, почвата и др.) Ова подобрување се однесува не само на регионално ниво, туку и на локално ниво, бидејќи во моментов во границите на предложената локација (за воспоставување на Инсталации за централно управување со отпад) работи нестандардна општинска депонија.

Може да заклучиме дека ИСУЦО е проект за животната средина, а неговата вкупна еколошка и општествена рамнотежа е многу позитивна.

Овој дел дава преглед на прелиминарната оцена на можните влијанија врз животната средина.

4.2. Влијанија во фазата на изградба

Градежните активности обично предизвикуваат многу видови на влијанија, а повеќето од нив се привремени. Подготовката на локацијата, земјените работи, можните градежни работи за подобар пристап до локацијата, најверојатно ќе резултираат со (1) емисии на прашина и други загадувачи на воздухот (2) бучава и вибрации, (3) отстранување и деградација на вегетацијата, (4) набивање на почвата (5) можно испуштање на загадувачки материји во почвата, подземните и површинските води.

Земјените работи се главен извор на емисии на прашина во воздухот, додека емисиите на други загадувачи на воздухот (SO_2 , NO_x , CO , CO_2) се неизбежни при работењето на градежните машини и транспортот за градежни активности.



За време на изградбата, се создава бучава од работењето на градежните машини и опремата. Дозволените нивоа на бучава се утврдени со законот за животна средина и за заштита од бучава („Службен весник на РМ“ бр. 79/07).

Во текот на изградбата, се очекува да се произведат различни видови отпад: (1) опасен отпад (искористени моторни масла од механизација), (ii) отпад од домаќинства и (iii) останат неопасен отпад.

Загадување на водата може да се случи како резултат на неконтролирано фрлање на ископаниот материјал или друг отпад и супстанции. Овие ефекти се ограничени на времетраењето на изградбата и не претставуваат сериозна закана за животната средина. Сепак, со добри градежни практики овие ефекти може или да се избегнат или значително да се намалат.

Контаминација на почвата може да се случи како резултат на истекување на течни супстанции од возила и машини, како што се: гориво, моторно масло, антифриз итн., а исто така и од несоодветното управување со санитарни и други отпадни води. Влијание врз земјата исто така може да има и несоодветното отстранување на отпадниот материјал од ископувањето.

За време на изградбата нема да има значителни влијанија врз флората и фауната, таа ќе биде ограничена главно во рамките и границите на локацијата и ќе се однесува на ископувањето на вегетацијата. Предложената локација се наоѓа на постоечка нестандартна депонија. Што се однесува до вегетацијата и живеалиштата, на локацијата не беа забележани значајни видови заради влошената вегетација и карактеристиките на животната средина. Поширокото подрачје на локацијата е земјоделско земјиште со сложени модели на одгледување. Вегетацијата на локацијата е многу ретка и ниска, без еколошка важност, па затоа се очекува влијанието да биде незначително.

Што се однесува до пејзажот, локацијата на идните ИЦУО ќе го промени оригиналниот идентитет на областа од аспект на естетиката и ќе биде нов елемент во нејзината физиономија, нешто што се случува во сите типови на работа. Проектната област се наоѓа на постоечка депонија па естетиката на пошироката околина генерално е многу ниска.

Исто така, оптичката изолација е со средно ниво од блиското населено место. Влијанијата ќе бидат ограничени за време на периодот на изградба поради создавањето на прашина, и истите се карактеризираат како краткорочни слаби влијанија.

Поради транспорт на материјали, ќе бидат засегнати и условите за сообраќај. Населението ќе биде засегнато од непријатност предизвикана од сите градежни работи. Од друга страна, за населението ќе има и позитивни резултати, бидејќи ќе бидат создадени можности за вработување во многу различни стручни области.

Од сето споменатото претходно, произлегува дека поголемиот дел од влијанијата на овој случај се незначителни, краткорочни, реверзibilни и локализирани, и се ограничени во рамките на локацијата и на периодот на изградба на ИЦУО. Некои од нив, кои се трајни, не се значајни и се вообичаени за секој проект. Можностите за вработување, исто така треба сериозно да се сметаат за позитивни.



4.3. Влијанија во фазата на работење

Овој дел дава преглед на идентификација на можните влијанија врз различни сектори на животната средина и нивната прелиминарна оцена врз основа на градењето на Инсталации за централно управување со отпад и изградба на претоварни станици во регионот.

4.3.1. Влијанија врз флората и фауната

Според Corine Land Cover на локацијата на Инсталациите за централно управување со отпад се карактеризира како земјоделско земјиште со сложени модели на одгледување. Вегетацијата на локацијата е многу ретка и ниска и не се забележуваат посебно важни видови. Предложената локација се наоѓа на постоечка нестандардна општинска депонија. Ова придонело до влошување на поширокото подрачје. Исто така, таа не се наоѓа во заштитено подрачје и најблиската област е на оддалеченост поголема од 3 km. Покрај тоа, на локацијата и во нејзина близина не се забележани живеалишта на посебни видови флора и фауна. Генерално, влијанието врз флората и фауната се карактеризира како ниско како резултат на отсуство на висока и важна вегетација и видови (високи грмушки, дрва итн.), а ќе резултира во текот на периодот на изградба и нема да создава нови влијанија за време на фазата на работа.

Локациите за градење на Претоварни станици во регионот не се сè уште избрани и карактеристиките на животната средина во близина на овие локации не се добро познати, па затоа во оваа фаза не можат прецизно да се одредат потенцијалните влијанија врз животната средина и биодиверзитетот. Иако локациите за претоварни станици не се избрани, за конечниот избор треба да се усвојат критериуми, со цел да се избегнат области кои би можеле да предизвикаат значителни влијанија врз животната средина. Во принцип, површината на ПС не е голема и влијанијата врз флората и фауната се ограничени во рамките на самата локација.

Позитивните влијанија врз флората и фауната како резултат на затворањето и рехабилитацијата на постојните нестандардни комунални и диви депонии ќе бидат значителни и се должат на формирањето на ИСУЦО.

4.3.2. Влијанија врз пејзажот и визуелното опкружување

Поширокото подрачје на локацијата каде што ќе се воспостават ИЦУО (МБС, ИПМ, Депонија, Постројка за компостирање на зелен отпад) се карактеризира како деградирано поради постоењето на нестандардна депонија. Главните економски активности во пошироката област се засноваат на земјоделство. Покрај тоа, локацијата е во област на нестандардна општинска депонија. Таа е на голема оддалеченост од најгусто населеното место од поширокото подрачје (населено место Росоман). Растојанието од населеното место Росоман е околу 3 km (директна оддалеченост).

Покрај тоа, крајниот пристап до локацијата може да се постигне преку локалниот пат што ги поврзува населените места Росоман и Сирково. Оптичката изолација е на средно ниво од најблиското населено место (Росоман). Исто така, оптичката изолација од главниот пристапен пат е на средно ниво. Работата на Инсталациите за централно управување со отпад ќе го зголеми сообраќајот на главниот пат, но ова зголемување нема да биде значајно и неговото влијание може да се карактеризира како ниско поради фактот дека околната е веќе деградирана.

Уште едно влијание за време на работата на ИЦУО е естетското влошување на состојбата, но поради фактот дека естетиката и пејзажот на поширокото подрачје се исклучително деградирани, влијанијата може да се карактеризираат како незначителни.

Локациите за основање на Претоварни станици во регионот сè уште не се утврдени и карактеристиките на пределот животната средина во близина на оваа локација не се добро



познати, па потенцијалните влијанија врз визуелното опкружување не можат да бидат точно определени и евалуирани во оваа фаза. Во секој случај, естетските влијанија на Претоварните станици не се сметаат за значајни.

Позитивните влијанија врз пејзажот и визуелното опкружување како резултат на затворањето и рехабилитацијата на постојните нестандартни комунални и диви депонии ќе бидат значителни и се должат на формирањето на стандарден ИСУЦО.

4.3.3. Влијанија врз културното и историското наследство

Во поширокото подрачје на локацијата каде што ќе се воспостават ИЦУО (МБС, ИПМ, Постројка за компостирање на зелен отпад, депонија и други објекти не се евидентирани културно-историски споменици ни археолошки локалитети во радиус од 3 km. Не се очекува влијание врз културно-историското наследство како резултат на работата на Инсталациите за ЦУО.

Локациите за основање на Претоварни станици во регионот сè уште не се утврдени. За конечниот избор на овие локации, треба да се донесат критериуми за исклучување со цел да се избегнат областите кои се карактеризираат со посебно археолошко значење и, конечно, да се минимизира влијанието врз културниот и историскиот сектор.

Позитивните влијанија врз културното и историското наследство како резултат на затворањето и рехабилитацијата на постојните нестандартни комунални и диви депонии ќе бидат значителни и се должат на формирањето на стандарден ИСУЦО.

4.3.4. Влијанија врз квалитетот на воздухот

Третманот на отпад ќе вклучува механички и биолошки третман (МБС) со стабилизација, рециклирање на материјали (ИПМ) и инсталации за компостирање (компостирање на дигестат и компостирање во бразди на зелен отпад). Сите овие процеси ќе доведат до емисии во воздухот (прашина, мириз, емисија на издувни гасови, биаеросоли и др.). Влијанијата на секоја од инсталациите кои се однесуваат на оперативната фаза се анализирани во продолжение.

МБС/ИПМ: главни емисии во воздухот од механичкиот предтретман на отпадот ќе бидат честички, миризи, биаеросоли и прашина.

Биолошки третман (стабилизација): главните емисии во воздухот од биолошкиот третман ќе бидат H_2S , CO_2 , биаеросоли, честички и миризи.

Биолошки третман (компостирање): главните емисии во воздухот од третманот за компостирање ќе биде H_2S , CO_2 , биаеросоли, честички и миризи.

Депонија: општинските депонии за цврст отпад се извор на депониски гас, кој е резултат на анаеробно разградување на органски материји и главно се состои од CO_2 и CH_4 , кои се главни стакленички гасови. Исто така, депонискиот гас е експлозивен, има тенденција да миграира надвор од депонијата и ако не е контролиран може да предизвика опаѓање на вегетацијата.

Исто така, во текот на работењето на депонијата може да дојде до кревање на прашина од постапката за дневно покривање.

Сите наведени влијанија може да се спречат со тоа што депонијата ќе биде опремена со систем за собирање на гасот, чија ефикасност ќе биде соодветно мониторирана.

Претоварни станици: Мали количества прашина може да бидат ослободени за време на истовар на отпадот во претоварните станици, но тоа нема да има значителни влијанија. Влијанијата од можни миризи од ПС се многу мали.



Собирање и транспорт на отпад: Системот за собирање и транспортирање може да ги ослободи емисиите на стакленички гасови во воздухот и може да се создаде бучава. Предложениот систем за собирање и транспорт ќе вклучува мали камиони кои ќе претовараат отпад во големи возила во претоварните станици, со цел отпадот да се транспортира во ЦУО. Маршрутите за собирање ќе бидат оптимизирани за растојанието на патувањето и бројот на рути да се минимизира, избегнувајќи ги урбантите области на патот кон ЦУО. Оттука, системот за собирање и транспорт не се очекува да генерира дополнителни негативни ефекти врз квалитетот на воздухот.

Позитивните влијанија врз квалитетот на воздухот како резултат на затворањето и рехабилитацијата на постојните нестандартни комунални и диви депонии ќе бидат значителни и се должат на формирањето на стандарден ИСУЦО.

4.3.5. Влијанија од бучава и вибрации

Бучава може да биде предизвикана од различни делови на ИЦУО. Поточно:

МБС/ИПМ: За време на работењето на МБС/ИПМ, бучава од товарење на опрема, дробилки, сепаратори на воздух, системи за дезодорирање/отпрашување, транспорт, балирање и др. Исто така бучава ќе биде предизвикана од сообраќајот на камиони за отпад што се движат од и до главните објекти.

Депонија: Бучава од сообраќајот на камиони кои истовараат остатоци на депонијата. Исто така, набивањето на остатоците, покривањето на отпадот и други активности на почвата придонесуваат кон зголемување на нивото на бучава.

Имајќи предвид дека Инсталации за централно управување со отпад се наоѓаат на растојание од прибл. 3 km раздалеченост од населени места и ограничувањето на бучавата нема да го надминува нивото што е дозволено во согласност со националните и регулативите на ЕУ, влијанието на бучава и вибрации може да се смета за незначително.

Претоварни станици: бучава може да се произведува во текот на постапката за утовар и пресување на отпадот и за време на транспортот со камиони. Овие влијанија не се очекува да бидат значителни и во секој случај, нивото ќе биде во согласност со националните регулативи и регулативите на ЕУ.

4.3.6. Влијанија врз квалитетот на водата / хидрологијата / почвата

Основните влијанија врз квалитетот на водата, хидрологијата и почвата од различните делови на ИЦУО се прикажани подолу.

МБС/ИПМ: За време на работењето на МБС/ИПМ отпадни води можат да бидат создадени главно од (i) просторот за прием, (ii), областа за компостирање (единица за компостирање на органската фракција на мешан отпад или единица за компостирање на зелениот отпад) и (iii) системите за третман на излезните гасови.

Сите горенаведени отпадни води ќе се собираат и да се третираат со соодветен метод, со цел третираната фракција да биде испуштена согласно со европските и националните прописи. На тој начин нема да има никакви влијанија.

Исто така, за време на работата на МБС/ИПМ, цврст отпад ќе се создава од (i) механички третман, (ii) компостирање на дигестат и (iii) компостирање на зелен отпад.

Поради фактот дека горенаведените остатоци се депонираат на депонијата, нема да имаат никакво влијание.



Депонија: исцедок во депонијата може да се појави како производ на вода кој поминува низ слоеите отпад подложен на аеробни и анаеробни микробиолошки распаѓања.

Исцедокот ќе се собира и третира со соодветен метод, со цел да биде испуштен согласно со европските и националните прописи. Нема да има влијанија.

На депонијата нема да се создава цврст отпад. Влијанието ќе биде позитивно поради фактот дека депонијата ќе ги прифати сите остатоци од Интегрираниот систем за управување со отпад.

Друга инфраструктура: Отпадни води може да се појават од (i) перење на машините и подлогата на постројката и (ii) објектите за персоналот и посетителите. Овие отпадни води ќе се собираат и третираат со соодветен метод, со цел да бидат испуштени согласно со европските и националните прописи. Нема да има влијанија.

Претоварни станици: претоварните станици ќе произведуваат отпадни води од следното: (i) перење на површината на земјата, (ii) објекти за посетителите и персоналот (iii) посебни отпадни води од машински масла и други течности добиени од работата на камионите. Исто така, исцедок ќе се создава од набивање на отпадот. Исцедокот ќе биде соодветно сибиран и третиран и нема да се испушта неконтролирано.

Исто така, за време на работата на претоварните станици, мали количества цврст отпад ќе се произведуваат од активностите на персоналот и од ослободувањето од користени делови (гуми, итн.), но влијанијата нема да бидат значајни.

Позитивното влијание врз квалитетот на водата/хидрологијата/почвата како резултат на затворањето и рехабилитацијата на постојните нестандартни комунални и диви депонии ќе биде значително и истото ќе се должи на имплементацијата на ИСУЦО.

4.3.7. Општествени влијанија

Инсталации за централно управување со отпад:

Инсталациите за централно управување со отпад ќе имаат позитивни влијанија врз општествено-економските карактеристики на подрачјето, поради фактот дека:

- ✓ Ќе доведат до ефикасно управување со отпадот и нови можности за вработување кои следствено ќе имаат позитивно влијание врз економскиот развој на оваа област.
- ✓ Ќе обезбедат придобивки за животната средина од повторната употреба, рециклирањето и обновувањето на енергијата од отпадот.
- ✓ Со примена на релевантните прописи на ЕУ и на националните регулативи за инсталации за третман и отстранување на отпад, нема да има несакани влијанија врз персоналот и луѓето што живеат таму.

Претоварни станици:

- ✓ Работата на претоварните станици ќе предизвика позитивни влијанија врз општествените карактеристики на поширокото подрачје, имајќи предвид дека сегашниот проект е проект што се однесува на заштитата на животната средина.



- ✓ Со примена на релевантните прописи на ЕУ и националните регулативи што се однесуваат на работењето на претоварни станици, нема да има несакани влијанија врз вработените и луѓето што живеат таму.

Позитивното влијание врз општеството како резултат на затворањето и рехабилитацијата на постојните нестандартни комунални и диви депонии ќе биде значително, и истото ќе се должи на имплементацијата на ИСУЦО.

4.3.8. Влијанија врз климата

Влијанието на управувањето со цврстиот отпад врз глобалното затоплување, според европските емисии на стакленички гасови, доаѓа главно од CH_4 , ослободен како биоразградлив отпад во безвоздушните (анаеробни) услови во депониите. Околу една третина од антропогените емисии на CH_4 во ЕУ може да се припишат на овој извор. Спротивно на тоа, само 1% емисии на N_2O и помалку од 0,5% емисии на CO_2 се поврзани со депонирањето на цврст отпад.

Поради оваа причина, често се претпоставува дека намалувањето на количеството на CH_4 што го емитуваат депониите ќе има најголема улога во намалувањето на сèвкупните влијанија од управувањето со цврст отпад врз климатските промени. Земајќи предвид дека во овој регион, целиот создаден комунален цврст отпад се депонира на нестандартни комунални и диви депонии, без каков било третман, се смета дека сегашната состојба е оптоварена во однос на емисиите на стакленички гасови.

Секое намалување на емисиите на стакленички гасови од практиката за управување со отпад ќе биде постигнато со избегнување на емисии од депониите, намалување на ископување на сировините и обновување на материјали и енергија како замена за сировини и фосилните горива како извор на енергија.

Преку работењето на ИСУЦО емисиите на стакленички гасови ќе бидат избегнати со:

- ✓ Преработка на материјали од отпад и рециклирање
- ✓ Искористување на енергија од инцинерирација на ГДО создаден од мешан отпад
- ✓ Обновување на енергија од депониски гас

Влијанијата врз климатските промени може да се карактеризираат како позитивни поради фактот што емисиите на стакленички гасови ќе се намалат во споредба со тековната состојба.

4.4. Оцена на влијанијата

Градењето на Инсталации за централно управување со отпад во регионот се карактеризира со голема важност во однос на заштитата на животната средина, истовремено подобрувајќи го квалитетот на животот на луѓето.

Беше спроведена основна оцена за влијанијата, за изградба и работа на објектите, во зависност од видот на влијание, времетраењето, нивото на влијанието и реверзibilноста. Оцените на влијанијата се претставени во следните табели.



ФАЗА НА ИЗГРАДБА									
Категорија на оцена	Ниво на оцена	ВЛИЈАНИЈА							
		Флора и фауна	Пејзаж и визуелна околина	Културно и историско наследство	Квалитет на воздух	Бучава и вибрации	Квалитет на вода/хидрологија /почва	Општествено влијание	Влијание на клима
Тип	Позитивно							✓	
	Негативно	✓	✓		✓	✓	✓		✓
	Неутрално			✓					
Важност	Високо								
	Средно							✓	
	Ниско	✓	✓		✓			✓	✓
	Незначајно			✓		✓			
Времетраење	Долготрајно		✓						
	Привремено	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Реверзибилност	Нереверзибило								
	Делумно реверзибило	✓	✓						
	Целосно реверзибило			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Кумулативно/Синергетски	Возможно				✓	✓			✓
	Невозможно	✓	✓	✓			✓	✓	

ФАЗА НА РАБОТЕЊЕ (земајќи предвид ИЦУО и ПС)									
Категорија на оцена	Ниво на оцена	ВЛИЈАНИЈА							
		Флора и фауна	Пејзаж и визуелна околина	Културно и историско наследство	Квалитет на воздух	Бучава и вибрации	Квалитет на вода/хидрологија /почва	Општествено влијание	Влијание на клима
Тип	Позитивно								✓
	Негативно		✓		✓		✓	✓	
	Неутрално	✓		✓		✓			
Важност	Високо								
	Средно				✓	✓	✓		
	Ниско	✓						✓	✓
	Незначајно	✓		✓					
Времетраење	Долготрајно	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Привремено								
Реверзибилност	Нереверзибило								✓
	Делумно реверзибило	✓	✓	✓	✓			✓	
	Целосно реверзибило					✓	✓		
Кумулативно/Синергетски	Возможно		✓		✓	✓	✓		✓
	Невозможно	✓		✓				✓	



ФАЗА НА РАБОТЕЊЕ (земајќи предвид ИЦУО, ПС и затворање и рехабилитација на нестандардни општински и диви депонии)

Категорија за оцена	Ниво на оцена	ВЛИЈАНИЈА						
		Флора и фауна	Пејзаж и визуелна околина	Културно и историско наследство	Квалитет на воздух	Бучава и вибрации	Квалитет на вода/хидрологија /почва	Општествено влијание
Тип	Позитивно	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Негативно							
	Неутрално					✓		
Важност	Високо		✓		✓		✓	✓
	Средно	✓		✓				
	Ниско					✓		
	Незначајно							
Времетраење	Долготрајно	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Привремено							
Реверзибилност	Нереверзибилно	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Делумно реверзибилно							
	Целосно реверзибилно							
Кумулативно/Синергетски	Возможно		✓		✓	✓	✓	
	Невозможно	✓		✓				✓

5. Мерки за ублажување

5.1. Мерки за ублажување во текот на фазата на изградба

За време на периодот на изградба на ИЦУО и Претоварни станици, ќе се применуваат мерки за ублажување, со цел да се спречат, минимизираат и контролираат влијанијата врз квалитетот на воздухот, влијанијата од бучава и вибрации, влијанијата врз почвата и влијанијата врз квалитетот на водата/хидрологијата. Некои основни мерки кои треба да се применуваат се:

- Внимателно постапување со отпадот.
- Редовно одржување на возилата.
- Редовно влажнење на ископување области кога е потребно.
- Редовно одржување и работа на сите машини работни возила.
- Инсталација на изолација од бучава на соодветни места, ако е потребно.
- Отпадот треба да се собира и чува правилно со цел да се дојде до отстранување на соодветен начин во животната средина.
- За време на проектирањето на ИЦУО ќе биде земен предвид билансот на земјени работи (извадени и пополнети количества). Вишокот на материјал може да се користи како материјал за покривање за време на работната фаза и во случај на вишок, ќе биде наменет да се користи во други јавни работи. Во спротивно, ќе се отстранува правилно.
- Да се обезбеди собирање на санитарни отпадни води со мобилни санитарни инсталации и нивно финално третирање.
- Соодветно покривање на градежни материјали за минимизирање на прашината, кога е потребно.



5.2. Мерки за ублажување во текот на фазата на работење

Во овој дел е даден преглед на можните мерки за ублажување за време на работата на Инсталации за централно управување со отпад и Претоварните станици во регионот.

5.2.1. Мерки за намалување на влијанијата врз биолошката разновидност

ИЦУО и Претоварни станици:

- Оградување на областа со цел животните да не можат да влезат во неа.
- Поставување на насади по периметарот
- Строга согласност со соодветните правила во однос на фазата на работење, со цел да се спречи предизвикување непријатности во околината.
- Постепено ревитализирање на новата депонија со насади.

5.2.2. Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на воздухот

МБС/ИПМ/Единици за компостирање:

- Ќе се основаат соодветни системи против загадување на воздухот (т.е. и системи за дезодорирање и отпуштување), со цел да се минимизираат емисиите во воздухот во согласност со законската регулатива.
- Просторот за прием треба да се ограничи и конструкцијата да се изолира со цел да се минимизира дисперзија на прашина и миризба.
- Чистење на површините за третман на отпад и патиштата и прскање на прашината кога е потребно.
- Користење на соодветен метод за третман, со цел да се минимизираат емисиите во воздухот во текот на процесот на компостирање.
- Мониторинг на емисиите во воздухот.

Депонија:

- Ќе се воспостави соодветен систем за собирање и третман на депонискиот гас. Извлекувањето на депонискиот гас треба да почне што е можно побрзо по отстранувањето на отпадот.
- Минимизирање на прашина преку намокрување кога е потребно.

Други инфраструктура:

- Периметарско садење со вегетација, со цел да се намали ширењето на прашина.
- Прскање со вода, ако е потребно, во различни области на центарот за да се спречи создавањето на прашина.
- Соодветно покривање на материите и супстанците кои можат да предизвикаат прашина, кога е потребно.
- Итн.

5.2.3. Мерки за намалување на влијанија од бучава и вибрации

ИЦУО и ПС:

- Линиите за преработка и опремата ќе бидат проектирани и конструирани во согласност со националното законодавство и регулативите за бучава на ЕУ.
- Главните механички постројки и машини кои произведуваат бучава треба да се ограничат и изолираат во затворени објекти за минимизирање на бучавата.
- Нивото на бучава надвор од ИЦУО ќе биде многу ниско.
- Редовен сервис на машините и камионите и замена кога тоа е потребно.



- Воспоставување на систем за мониторинг со цел да се спречи и да се намали нивото на бучава.
- Вработените ќе ги преземаат сите мерки за заштита од бучава.

5.2.4. Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на водата / хидрологијата / почвата

Инсталации за централно управување со отпад:

- Изградба на систем за запечатување на депонијата во согласност со националното законодавство и регулативите на ЕУ.
- Изградба на соодветна ПСОВ каде што сите отпадни води ќе се третираат ефикасно.
- Воспоставување на систем за одводнување со цевки поставени на водоотпорни басени кој ќе го собира исцедокот од депонијата.
- Изградба на периферен ров низ целата локација, со цел да се собере дождовницата.
- Остатоците од работењето на постројката за МБТ, ќе се собираат и отстрануваат на депонија. Овие остатоци ќе бидат префрлени на депонијата во покриени камиони со цел да се избегне ширење на мали делови во околината.
- Водата што произлегува од чистење треба да биде обработена најмалку со сепаратор за масло.
- Посебни отпадни води (машински масла и други течности кои произлегуваат од одржување на камиони) треба да се собираат и со нив да се постапува соодветно.
- Предложено е периметарско расадување на областа, за да се спречи излегување и ширење на светлина и предмети од областа на депонијата.
- Работи за финално покривање за минимизирање на врнежи во депонијата.

Претоварни станици:

- Отпадот ќе се истоварува директно во систем со бункер, а потоа и во поголеми затворени контејнери (освен зелениот отпад) при што исцедокот кој ќе произлезе од набивање на отпадот во нив, нема да може да избега.
- Ќе се преземат соодветни мерки за избегнување на дисперзија на отпад во текот на истовар (мерки за заштита од ветер).
- Посебните отпадни води (машински масла и други течности добиени од работата на камионите) треба да се собираат и со нив да се управува соодветно.

5. Дополнителни информации

Надлежен орган за издавање на решение за проектот е Министерството за животна средина и просторно планирање, односно Управата за животна средина. Листата за утврдување на



потребата за изработка на оцена на влијанието врз животната средина и листата за определување на обемот на студијата за оцена на влијанието на животната средина се дадени во Прилог II.

Скопје. ____/02/2017
планирање

Министерство за животна средина и просторно

Јадранка Иванова



ПРИЛОГ I: КАРТИ




Каталог на карти

Карта 1: Проучувано подрачје (Размер 1: 150 000)


Карта 2: Значајни/заштитени подрачја (Размер 1: 150 000)

Карта 3: Употреба на земјиште (Размер 1:150 000)

Карта 4: Геолошка карта (Размер 1:150 000)




Instrument for Pre-Accession Assistance of the European Union Operational Programme for Regional Development 2007-2013	
PROJECT:	Preparation of necessary documents for establishing of an Integrated and Financially Self-sustainable Waste Management System in Pelagonija, Southwest, Vardar and Skopje Regions
CONTRACTING AUTHORITY:	Ministry of Finance-CFCD
REFERENCE No:	EuropeAid/136347/IH/SER/MK
IMPLEMENTER:	
Ad Hoc Report/Site selection for Central Waste Management Facilities	
VARDAR REGION	
No	TITLE
1	STUDY AREA
Revi	DATE DECEMBER 2013
SCALE 1:150,000	
CONSULTANT: A project implemented by ENVIROPLAN S.A. and its consortium partners: Louis Berger, BiPRO GmbH, EPEM S.A., SLR Consulting Limited	





Key Map - Project area



SITE_CODE	SITE_NAME	SITE AREA	STATE	DESIGNATE	IDENTIT
110001	KOLUN DREN PARK	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110002	Skopje	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110003	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110004	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110005	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110006	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110007	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110008	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110009	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110010	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110011	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110012	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110013	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110014	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110015	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110016	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110017	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110018	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110019	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110020	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110021	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110022	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110023	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110024	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110025	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110026	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110027	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110028	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110029	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110030	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110031	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110032	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110033	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110034	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110035	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110036	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110037	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110038	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110039	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110040	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110041	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110042	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110043	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110044	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110045	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110046	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110047	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110048	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110049	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110050	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110051	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110052	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110053	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110054	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110055	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110056	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110057	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110058	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110059	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110060	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110061	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110062	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110063	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110064	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110065	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110066	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110067	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110068	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110069	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110070	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110071	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110072	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110073	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110074	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110075	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110076	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110077	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110078	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110079	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110080	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110081	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110082	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110083	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110084	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110085	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110086	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110087	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110088	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110089	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110090	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110091	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110092	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110093	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110094	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110095	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110096	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110097	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110098	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110099	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110100	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110101	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110102	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110103	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110104	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110105	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110106	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area not yet reviewed
110107	Delteko	DELTEKOSTROVSKO	1982	Macar	Designation area







ПРИЛОГ II:

**Листа на проверка ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД
ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА**



Прашања што треба да се земат предвид	Да /Не /?/Несоодветно (NA) (N/A – доколку прашањето е релевантно за конкретниот проект)	Дали ова ќе доведе до значителни влијанија? Да/Не/?- Зошто
Краток опис на проектот: Описот е даден во писмото за намери		
1. Дали изградбата, работењето или затворањето на проектот ќе содржи активности кои ќе предизвикаат физички промени на локалитетот (топографија, користење на земјиштето, промени во водните тела итн.)?	Да	Изградбата и работењето на проектот ќе предизвика физички (топографски) промени на местото каде се наоѓаат централната и локалните инсталации за управување со отпад. Не се предлага промена на водните тела.
2. Дали изградбата или работењето на проектот ќе се користат природните ресурси како што се земјиште, вода, материјали или енергија, а особено ресурси што не се обновливи или се оскудни?	Не	Проектот нема да користи ресурси кои не се обновливи и кои се ретки. Функционирањето на депонијата ќе има потреба од материјал за покривање на почвата.
3. Дали проектот ќе опфати употреба, чување, транспорт, поставување со или производство на супстанци или материјали што би можеле да бидат штетни по здравјето на луѓето или по животната средина, или што би предизвикале загриженост во врска со реални или перцепирани ризици по здравјето на луѓето?	Не	Проектот опфаќа транспорт, складирање и постапување со неопасен комунален отпад и со посебни текови на отпад.
4. Дали проектот ќе произведува цврст отпад за време на фазата на изградба, работењето или затворањето на инсталацијата?	Да	Ќе се произведе цврст отпад за време на фазата на изградба и работење кој ќе биде отстранет во самиот проект.
5. Дали проектот ќе испушта загадувачки материји или некои опасни, токсични или штетни супстанци во воздухот?	Да	Некои активности кои вклучуваат преработка и отстранување на отпадот ќе генерираат аеросоли, прашина, штетни супстанции, мириси, итн. Проектот предлага повеќе контролни мерки кои треба да се имплементираат согласно најдобрите достапни техники.
6. Дали проектот ќе предизвика бучава и вибрации или ослободување на светлина, топлинска енергија или електромагнетни зрачења?	Да	Во текот на фазата на изградба и работење ќе има бучава и вибрации главно во рамките на парцелата на проектот. Најблиското населено место е оддалечено приближно 2,5 km и не се очекува никакво влијание.
7. Дали проектот ќе доведе до ризици од контаминација на земјиштето или водата од испуштање на загадувачки материји врз земјиштето или во	Не	При нормално работење на проектот ќе се имплементираат технички мерки за контрола на исцедокот, со што ќе се спречи можност од загадување на почвата и водата.



Прашања што треба да се земат предвид	Да /Не /?/Несоодветно (NA) (N/A – доколку прашањето е релевантно за конкретниот проект)	Дали ова ќе доведе до значителни влијанија? Да/Не/- Зошто
површинските води, крајбрежните води или морето?		
8. Дали постои ризик од несреќи за време на изградбата или работењето на проектот кои би можеле да влијаат врз човековото здравје или животната средина?	Да	Главен ризик кој би можел да влијае врз човековото здравје или животната средина е нефункционирањето на системите за контрола на загадувањето (собирање и сортување на гасот, собирање и третман на исцедокот) и евентуалните пожари при активностите за отстранување на отпадот. Ќе бидат преземени мерки за спречување на овие ризици.
9. Дали проектот ќе доведе до социјални промени, како на пример во однос на демографијата, традиционалниот начин на живот, вработеноста?	Не	Проектот нема да доведе до големи социјални промени. Тој ќе го подобри квалитетот на животот преку подобро управување со отпадот и ќе отвори работни места во секторот.
10. Дали постојат и други фактори што треба да се земат предвид, како на пример последователниот развој којшто би можел да доведе до влијанија врз животната средина или до можност за кумулативни влијанија со други постоечки или планирани активности на локалитетот?	Не	Не
11. Дали постојат области на или околу локалитетот кои се заштитени со меѓународното, националното или локалното законодавство поради нивните еколошки, пределски, културни или други вредности, а кои би можеле да бидат засегнати од проектот?	Не	Нема влијание врз значајните и заштитени подрачја.
12. Дали постојат некои други области на или околу локалитетот кои се важни или чувствителни од еколошки аспект, како на пример водни живеалишта, водотеци или други водни тела, крајбрежна зона, планини, шуми, а кои би можеле да бидат засегнати од проектот?	Не	Не постои површинско водно тело во близина на локацијата.
13. Дали постојат некои други области на или околу локалитетот што ги користат заштитени, важни или чувствителни видови на фауна и флора, на пример размножување, гнездење, барање храна, одмор, презимување или преселба, а кои	Не	Не



Прашања што треба да се земат предвид	Да /Не /?/Несоодветно (NA) (N/A – доколку прашањето е релевантно за конкретниот проект)	Дали ова ќе доведе до значителни влијанија? Да/Не/- Зошто
би можеле да бидат засегнати од проектот?		
14. Дали постојат копнени, крајбрежни, морски или подземни води на или околу локалитетот кои би можеле да бидат засегнати од проектот?	Не	Не
15. Дали постојат области или карактеристики од висока пределска или живописна вредност на или околу локалитетот кои би можеле да бидат засегнати од проектот?	Не	Не
16. Дали постојат транспортни патишта или објекти на или околу локалитетот што јавноста ги користи за пристап до закрчување или што создаваат еколошки проблеми, а кои би можеле да бидат засегнати?	Не	Не
17. Постојат ли патишта или објекти на или околу локацијата каде јавноста пристапувала или ги блокирала кои предизвикуваат еколошки проблеми кои би можеле да бидат засегнати?	Не	Подрачјето во кое ќе се наоѓа централната постројка за управување со отпад е ретко населено и не се очекуваат влијанија врз јавните патишта или објекти.
18. Дали проектот е на локација каде постои веројатност да биде видлив за голем број на луѓе?	Да	Не. Што се однесува на најблиското населено место и најблискиот главен пат, оптичката изолација е на средно ниво.
19. Дали постојат реони или карактеристики од историска или културна важност на или околу локалитетот што би биле засегнати од проектот?	Не	На локацијата и во нејзина близина нема културно наследство или споменик на културата.
20. Дали проектот е лоциран на празен простор (на кој никогаш немало градба), со што ќе дојде до загуба на празно („гринфилд“) земјиште?	Не	Не
21. Дали во моментов има некои употреби на земјиштето на или околу локацијата (на пр. За живеалишта, градини, друг приватен имот, индустриска, трговија, рекреација, отворени јавни површини, објекти во заедницата, земјоделие, шумарство, туризам, рударство	Не	Не



Прашања што треба да се земат предвид	Да /Не /?/Несоодветно (NA) (N/A – доколку прашањето е релевантно за конкретниот проект)	Дали ова ќе доведе до значителни влијанија? Да/Не/- Зошто
или каменоломи) што би можеле да бидат засегнати од проектот?		
22. Дали постојат планови за идни употреби на земјиштето на или околу локацијата што би можеле да бидат засегнати од проектот?	Не	Не
23. Дали постојат области на или околу локалитетот што се густо населени или изградени, а што би можеле да бидат засегнати од проектот?	Не	Не
24. Дали постојат области на или околу локалитетот што се зафатени од некои чувствителни употреби на земјиштето, на пример болници, училишта, верски објекти, објекти во заедницата, а што би можеле да бидат засегнати од проектот?	Не	Не
25. Дали постојат области на или околу локалитетот што содржат важни, висококвалитетни или оскудни ресурси како на пример подземни води, површински води шуми, земјоделско земјиште, рибници, туристички ресурси или минерали, а што би можеле да бидат засегнати од проектот?	Не	Не
26. Дали постојат области или околу локалитетот што се веќе предмет на загадување или на штети врз животната средина, на пример каде постојните законски стандарди за животна средина, а што би можеле да бидат засегнати од проектот?	Да	Локацијата се наоѓа на постоечка нестандардна општинска депонија.
27. Дали местото каде е лоциран проектот е подложен на земјотреси, спуштање на земјиштето, лизгање на земјиштето, ерозија, поплави или екстремни/лоши климатски услови како на пример големи температурни разлики, магли, силни ветришта, а што би можеле да доведат до тоа проектот да предизвика еколошки проблеми?	Не	Не



ПРИЛОГ 3 Листа на проверка за определување на обемот на ОВЖС: Прашања за карактеристиките на проектот

Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
1. Дали изградбата, работењето или затворањето на проектот ќе содржи активности кои ќе предизвикаат физички промени на локалитетот (топографија, користење на земјиштето, промени во водните тела итн.)?				
1.1	Трајна или привремена промена на употребата на земјиштето, на земјишната покривка или на топографијата, вклучително и зголемување во интензитетот на употреба на земјиштето?	Да	Постои потреба од употреба на земјиште. Проектните активности ќе предизвикаат физички промени на пејзажот што вклучува промени во топографијата, сегашната употреба на земјиштето и на визуелните аспекти на подрачјето.	Не. Ефектите од употребата на земјиштето ќе бидат ограничени на и во близина на централните инсталации на локацијата.
1.2	Расчистување на постоечко земјиште, вегетација и градби?	Да	За време на земјените работи и рангирањето, ќе има ограничено расчистување на вегетацијата.	Не. Се очекува ограничена загуба на ретка вегетација, но не на загрозени или заштитени видови согласно националното или меѓународно законодавство.
1.3	Создавање на нови употреби на земјиштето?	Да	Само во рамките на локацијата.	Не.
1.4	Предградежни испитувања, на пример ископ на дупки, тестирање на земјиштето?	Да	Ќе бидат спроведени стандардни геотехнички и хидрогеолошки истражувања.	Не.
1.5	Градежни работи?	Да	Градежните работи ќе влијаат врз употребата на земјиштето и топографијата.	Не. Градежните активности ќе бидат ограничени и ќе имаат краткотрајно влијание.
1.6	Работи на рушење?	Не	/	/
1.7	Привремени локации што се користат за градежни работи или за сместување на градежни работници?	Не	/	/
1.8	Надземни градби, објекти или земјени насипи кои вклучуваат линеарни, т.е. должински конструкции (далноводи, телефонски водови, железничка инфраструктура, автопати), ископ на	Да	Само ископувањата за градби.	Не.



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
	земја и пополнување со земја или ископи за објекти?			
1.9	Подземни работи кои вклучуваат рударски активности или изградба на тунел?	Не	/	/
1:10	Работи на култивирање на неплодно земјиште?	Не	/	/
1:11	Копање со багер?	Да	Проектот предвидува копање и рангирање за време на изградбата на депонијата и на инсталациите во централната постројка за управување со отпад.	Не се очекува значително влијание поради ограничениот обем на копањето.
1:12	Крајбрежни градби, на пр. Сидови крај море, пристаништа?	Не	/	/
1:13	Крајбрежни објекти?	Не	/	/
1:14	Процеси на производство?	Да	Проектот предвидува механички и биолошки третман на отпадот.	Не, со оглед на тоа дека ИСУЦО ќе користи повеќе мерки за ублажување кои ќе бидат имплементирани согласно најдобрите достапни техники.
1:15	Објекти за складирање на стоки и материјали?	Да	Во Инсталациите за централно управување со отпад ќе се складираат рециклиралите материјали и компостот. Текот на отпадот ќе биде привремено складиран во Претоварните станици.	Не, со оглед на тоа дека ИСУЦО ќе користи повеќе мерки за ублажување кои ќе бидат имплементирани согласно најдобрите достапни техники.
1:16	Постројки за третман или отстранување на цврст отпад или течни ефлуенти?	Да	Проектот предвидува третман на отпадот и негово отстранување. Сите отпадни води кои ќе бидат произведени за време на проектот ќе бидат собирани и со нив ќе се управува соодветно.	Не, со оглед на тоа дека ИСУЦО ќе користи повеќе мерки за ублажување кои ќе бидат имплементирани согласно најдобрите достапни техники.
1:17	Објекти за долгорочко сместување на работници?	Не	/	/



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
1:18	Нов копнен, железнички или поморски сообраќај за време на изградбата или работењето?	Не	Можеби ќе биде потребна реконструкција или одредено подобрување на постојниот пристапен пат.	Не
1:19	Нова копнена, железничка, воздухопловна, водна или друга транспортна инфраструктура вклучувајќи нови или изменети патишта и станици, пристаништа, аеродроми итн.?	Не	/	/
1:20	Затворање или пренасочување на посточеки транспортни патишта или инфраструктура, што доведува до промени на движењата во сообраќајот?	Не	/	/
1:21	Нови или пренасочени далноводи или цевководи?	Да	Постои потреба од нов далновод.	Не.
1:22	Зафаќање на водите, изградба на брана, подводен канал, прегрупирање или други промени на хидрологијата на водотеци или аквифери?	Не	/	/
1:23	Премини преку водотеци?	Не	/	/
1:24	Црпење или трансфери на вода од подземни или површински води?	Не	/	/
1:25	Промени во водните тела или на површината на земјата кои влијаат врз одводот или истечните води?	Не	/	/
1:26	Транспорт на персонал или материјали за градба, работење или затворање на објект?	Да	Очекуван е транспорт на работници, материјали и отпад во сите фази на проектот.	Не. Не се очекува транспортот на отпад значајно да го зголеми сообраќајот во регионот.
1:27	Долгорочна демонтажа или затворање на инсталација или работи на враќање во задоволителна состојба?	Не	/	/



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
1:28	Тековна активност за време на затворањето којшто би можела да има влијание врз животната средина?	Не	/	/
1:29	Прилив на луѓе во одредена област било повремено било трајно?	Не	/	/
1:30	Внесување на туѓи (надворешни) видови?	Не	/	/
1:31	Губење на автохтони видови или генетска разновидност?	Не	/	/
1:32	Некои други активности?	Не	/	/
2. Дали при изградбата или работењето на проектот ќе се користат природни ресурси како што се земјиште, вода, материјали или енергија, а особено ресурси што не се обновливи или се оскудни?				
2.1	Земјиште, особено неуредено или земјоделско земјиште?	Да	Инсталацијата за централно управување со отпад ќе зафаќа приближно 30 ha. Претоварната станица се очекува да зафаќа 1-2 ha.	Не. Земјиштето што ќе се користи е тесно и не е значајно.
2.2	Вода?	Да	Водата ќе се користи за специјалните третмани и за нормална употреба (пр. миење, санитарија итн.)	Не. ИСУЦО не бара значителна потрошувачка на вода.
2.3	Минерали?	Не	/	/
2.4	Агрегати (песок, чакал, дробен камен)?	Да	За имплементацијата на проектот (ИСУЦО и рехабилитација на нестандартни општински и диви депонии) потребно е одредено количество на агрегати. За време на работењето ќе се употребува мало количество на агрегати.	Не.
2.5	Шуми и дрвја?	Не	/	/
2.6	Енергеници, вклучително електрична енергија и горива?	Да	Горивото е неопходно за опремата и возилата. Постои потреба од изградба на трансформатор за снабдување со струја затоа што на местото нема електрична	Не, поради целта на инсталацијата и видовите на технологија кои се користат.



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
			енергија пред врската со далноводите. Проектот сам за себе ќе произведува струја.	
2.7	Други ресурси?	Да	За работата на депонијата, потребно ќе биде покривање со почва. Дел од овој материјал ќе се произведува во фазата на изградба. Можно е дел од материјалите да бидат обезбедени од надвор.	Не.
3. Дали проектот ќе опфати употреба, чување, транспорт, поставување со или производство на супстанци или материјали што би можеле да бидат штетни по здравјето на луѓето или по животната средина, или што би предизвикале загриженост во врска со реални или перцептирани ризици по здравјето на луѓето?				
3.1	Дали проектот ќе опфати употреба на супстанци или материјали што се опасни или токсични по човековото здравје или животната средина (флора, фауна, водоснабдување)?	Не	Не	/
3.2	Дали проектот ќе резултира со промени во појавата на болести или ќе ги засегне векторите на болеста (на пр. болести што се пренесуваат преку инсекти или вода)?	Не	Акумулираниот отпад може да привлече извори на болести (кои ги пренесуваат штетници или птици или како резултат на нетретиран исцедок).	Не. Проектот ќе вклучува повеќе технички и оперативни мерки за да се спречат несакани ефекти со изворите на болести.
3.3	Дали проектот ќе има влијание врз добросостојбата на луѓето, на пример преку промена на животните услови?	Да	Проектот ќе го подобри квалитетот на живот преку подобро управување со отпад.	Да, воведувањето на Интегриран систем за управување со отпад ќе има значително позитивно влијание на условите за живот на луѓето како и на животната средина.
3.4	Дали постојат некои особено вулнерабилни групи на луѓе кои би можеле да бидат засегнати од проектот, на пр. Болнички пациенти, стари лица?	Не	/	/
3.5	Некои други причини?	Не	/	/
4. Дали проектот ќе произведува цврст отпад за време на изградбата, работењето или затворањето на инсталацијата?				
4.1	Јаловина или рударски отпад?	Не	/	/



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
4.2	Комунален отпад (отпад од домаќинства или комерцијален отпад)?	Да	За време на изградбата и работата ќе се создава комунален отпад поради присуството на работници на локацијата	Не. Целта на проектот е воведување на интегриран систем за управување со отпад кој ќе го земе предвид соодветното управување со секаков отпад поврзан со проектот.
4.3	Опасен или токсичен отпад (вклучувајќи радиоактивен отпад)?	Не	Не	/
4.4	Друг отпад од индустриски процеси?	Не	Не	Не
4.5	Вишок на производи?	Не	/	/
4.6	Мил од отпадни води или други видови мил од третман на ефлумент?	Да	Во оперативната фаза на ИСУЦО, процесот на третирање на отпадот ќе создава исцедок и отпадна вода.	Не. Талогот од постројката за третман редовно ќе се отстранува и истиот ќе се депонира на безбеден начин, најверојатно на депонијата.
4.7	Градежен шут или отпад од активности на рушење објекти?	Да	За време на градежната фаза ќе се создава градежен отпад.	Не. Нема да има значително влијание од создадениот градежен отпад.
4.8	Вишок (излишни) машини или опрема?	Не	/	/
4.9	Контаминирано земјиште или друг материјал?	Не	/	/
4:10	Отпад од земјоделски активности?	Не	/	/
4:11	Некој друг цврст отпад?	Не	/	/
5. Дали проектот ќе испушта загадувачки материји или некои опасни, токсични или штетни супстанци во воздухот?				
5.1	Емисии од согорување на фосилни горива од стационарни или мобилни извори?	Да	Нема да има емисии од стационарни извори. Емисии ќе има од подвижните извори (возила за транспорт на материјали во градежната фаза и превоз на отпадот во оперативната фаза на проектот).	Не.
5.2	Емисии од производни процеси?	Да	<u>МБТ/ИПМ:</u> Главните емисии во воздухот од механичкиот пред-третман на отпадот во МБТ и ИПМ ќе бидат честички, мириси, биоаеросоли и прашина.	Не. Ќе се врши соодветно третирање на емисиите.



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
			<p><u>Биолошки третман</u> (Биостабилизација): Главните емисии во воздухот од биолошкиот третман ќе бидат H₂S, CO₂, биоаеросоли, честички и мириси.</p> <p><u>Биолошки третман</u> (Компостирање): Главните емисии од компостирањето ќе бидат H₂S, CO₂, биоаеросоли, честички и мириси.</p> <p><u>Депонија:</u> Депониите за комунален цврст отпад се извор на депониски гас што е резултат на анаеробното распаѓање на органските материјали и се состои главно од CO₂ и CH₄, кои се главни стакленички гасови. Исто така, за време на работењето на депонијата може да настане прашина како резултат на дневните процедури за покривање.</p> <p><u>Претоварни станици:</u> Мала количина на прашина може да биде ослободена за време на истоварањето на отпадот во претоварните станици, но нема да има значајни влијанија. Влијанијата од ПС заради можните мириси е многу ниско.</p>	
5.3	Емисии од постапки со материјали што вклучуваат чување или транспорт?	Да	При транспортот на материјалите во градежната фаза како и за време на транспортот на отпадот во оперативната фаза ќе се емитуваат честички и издувни гасови.	Не. Емисиите во воздухот ќе бидат краткотрајни (за време на изградбата) и ограничени за време на работењето.



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
5.4	Емисии од градежни активности вклучувајќи го и погонот и опремата?	Да	Очекувани се емисии во воздухот од градежната опрема и транспортните возила.	Не. Влијанието ќе биде кратко и незначително.
5.5	Прашина или миризби од постапувањето со материјали вклучувајќи и градежни материјали, отпадни води и отпад?	Да	Да. Прашина и мирис ќе бидат ослободени при собирањето и транспортот на отпадот, механичкиот третман, биолошкиот третман, рециклирањето, компостирањето итн.	Не. Проектот предвидува соодветни мерки за спречување на овие емисии (како што се филтри за прашина и друга слична технологија).
5.6	Емисии од инцинерација на отпад?	Не	Не	Не
5.7	Емисии од горење на отпад на отворен простор (на пр. искинати материјали, градежен шут)?	Не	Не	Не
5.8	Емисии од некои други извори?	Не	Не	Не
6. Дали проектот ќе предизвика бучава и вибрации или ослободување на светлина, топлинска енергија или електромагнетни зрачења?				
6.1	Од работењето на опремата, на пример мотори, вентилатиска постројка, дробилки?	Да	Бучава и вибрации ќе бидат произведени од работењето на опремата за утовар, дробилките, сепараторите за воздух, системите за дезодорација/отпрашување, подвижните ленти, машините за балирање, сообраќајот на камиони за истовар на остатоци во депонијата, а исто така и од набивањето на остатоците, прекривањето на отпадот и други земјени активности.	Не. Инсталацијата за централно управување со отпад ќе се наоѓа во оддалечено подрачје каде нема да има населено место во радиус од најмалку 2 km. Ефектот од бучавата и вибрациите може да се смета за незначителен.
6.2	Од индустриски или слични процеси?	Да	Инсталациите за централно управување со отпад се слични на индустриските инсталации. За време на нивната работа ќе се произведува бучава и вибрации.	Не
6.3	Од градежни работи или работи на рушење?	Да	Во фазата на изградба ќе се генерираат бучава и вибрации.	Не



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
6.4	Од експлозии или натрупување?	Не	/	/
6.5	Од градежни активности или сообраќај во функција на работата?	Да	Поради транспорт на материјали и инертен отпад.	Не
6.6	Од системи за осветлување или разладување?	Не	/	/
6.7	Од извори на електромагнетно зрачење (да се земат предвид влијанијата врз близката чувствителна опрема и врз луѓето)?	Не	/	/
6.8	Од некои други извори?	Не	/	/
7. Дали проектот ќе доведе до ризици од контаминација на земјиштето или водата од испуштање на загадувачки материји врз земјиштето или во површинските води, крајбрежните води или морето?				
7.1	Од постапување со, чување, употреба или пролевање на опасни или токсични материјали?	Не	Проектот вклучува преработка и отстранување на неопасен комунален отпад.	Не, ќе се имплементира сет мерки за да се спречи евентуалното загадување на почвата и водата.
7.2	Од испуштање на отпадни води или други ефлументи (третирани или нетретирани) во вода или во земја?	Да	Проектот ќе генерира отпадни води/исцедок, кои ќе бидат собирани и третирани во централната пречистителна станица за отпадни води. Реципиентот сè уште не е познат.	Не. Отпадните води ќе бидат соодветно третирани пред истите да бидат испуштени во реципиентот.
7.3	Преку таложење на загадувачки материји емитирани во воздухот на земја или во вода?	Не	/	/
7.4	Од некои други извори?	Не	/	/
7.5	Дали постои ризик од долготрајна акумулација на загадувачки материји во животната средина од овие извори?	Не	/	/
8. Дали постои ризик од несреќи за време на изградбата или работењето на проектот кои би можеле да влијаат врз човековото здравје или животната средина?				
8.1	Од експлозии, прелевања, пожари итн.; од чување, постапување со, употреба или производство на опасни или токсични супстанци?	Да	Депонискиот биогас е запаллив и во одредени услови, експлозивен. Исто така, дел од рециклирниот отпад или	Не. Ќе бидат преземени сите параметри и превентивни мерки.



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
			произведи (пр. Гориво добиено од остатоци) може да биде запаллив.	
8.2	Од настани надвор од границите на вообичаената заштита на животната средина, на пр. откажување на системите за контрола на загадувањето?	Не	/	/
8.3	Од некои други причини?	Не	/	/
8.4	Дали проектот би можел да биде засегнат од природни катастрофи кои предизвикуваат штети врз животната средина (на пр. поплави, земјотреси, лизгање на земјиште итн.)?	Да	Можно е постројките да бидат засегнати од земјотреси.	Не. Инсталациите ќе бидат изградени согласно барањата утврдени во законската рамка.
9. Дали проектот ќе доведе до социјални промени, како на пример во однос на демографијата, традиционалниот начин на живот, вработеноста?				
9.1	Промени во големината, возраста, структурата на населението, социјалните групи итн.?	Не	/	/
9.2	Преку преселба на луѓе или рушење на домови или населби или на објекти во населбите, на пример училишта, болници, социјални установи?	Не	/	/
9.3	Преку насељување на нови жители или создавање на нови населби?	Не	/	/
9.4	Преку упатување на поголеми барања до локалните установи или служби, на пример во врска со домувањето, образованието, здравствтвото?	Не	Ќе се користи локална работна сила.	Не.
9.5	Преку создавање на нови работни места за време на изградбата или работењето или предизвикување појава на губење на работни места со последици по невработеноста и економијата?	Да	Се очекува проектот да отвори нови работни места во фазите на изградба и работа што ќе има позитивно влијание врз локалното население.	Директниот ефект може да биде ограничен, но индиректниот ефект може да биде извонреден.
9.6	Некои други причини?	Не	/	/



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
Прашање: Дали постојат и други фактори што треба да се земат предвид како на пример последователниот развој којшто би можел да доведе до влијанија врз животната средина или до можност за кумулативни влијанија со други постоечки или планирани активности на локалитетот?				
10.1	Дали проектот ќе доведе до притисок за последователен развој кој би можел да има значително влијание врз животната средина, како на пример поголем број живеалишта, нови патишта, нови помошни индустриски или установи?	Не	/	/
10.2	Дали проектот ќе доведе до создавање на помошни установи или до развој поттикнат од проектот кои би можеле да имаат влијание врз животната средина, како на пример: <ul style="list-style-type: none">• Помошна инфраструктура (патишта, снабдување со електрична енергија, третман на отпад или отпадни води итн.)• Изградба на живеалишта• Екстрактивни индустриски дејности• Дејности на снабдување• Други?	Не	/	/
10.3	Дали проектот ќе доведе до грижа за локацијата по престанокот на работата на инсталацијата којшто би можела да има влијание врз животната средина?	Да	Откако ќе биде затворена, депонијата ќе треба да биде рехабилитирана и мониторирана за да се спречат евентуалните негативни влијанија врз животната средина, како што се истурање на исцедокот и миграција на депонискиот гас.	Не. Затворањето и последователните активности во однос на депонијата ќе бидат предмет на посебен проект.
10.4	Дали проектот ќе постави преседан за идни случаувања?	Да	Да. Ова е еколошки и развоен проект, кој ќе послужи како пример за други слични проекти (пр. Управување со отпадни води, итн.)	



Бр.	Прашања што треба да се земат предвид во определување на обемот на ОВЖС??	Да / Не ?	Кои карактеристики од проектното опкружување би можеле да бидат засегнати и како?	Дали постои веројатност ефектот да биде значаен? Зошто
10.5	Дали проектот ќе има кумулативни ефекти поради близината до други постоечки или планирани проекти со слични влијанија?	Да	Изградбата на Инсталации за централно управување со отпад има позитивно влијание врз животната средина што се должи на рехабилитацијата на нестандартната општинска депонија што се наоѓа веднаш до нив, а исто така и на затворањето и рехабилитацијата на нестандартните општински и диви депонии.	Не. Состојбите во животната средина ќе бидат подобрени со затворање на нестандартните општински и диви депонии. Управувањето со отпад ќе биде организирано во согласност со националните и регулативите на ЕУ.